

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 112 год. LXVII

24 август 2011, среда

Цената на овој број е 120 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2624. Уредба за определување на согорувачките капацитети кои треба да преземат мерки за заштита на амбиентниот воздух од загадување ⁽¹⁾	2	2631. Одлука за давање на согласност на спогодбите за регулирање на меѓусебните права и обврски со субјекти кои вршат дејност во заштитено подрачје – Национален парк Галичица.....	9
2625. Уредба за начинот, постапката и потребната документација за враќање на надоместокот за извоз или уништување на спакувани стоки и за извоз или уништување на кеси за транспорт на стоки.....	3	2632. Одлука за одобрување на Годишна сметка за 2010 година и Финансиски извештај за работењето за 2010 година на АД Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје.....	9
2626. Уредба за начинот, постапката и потребната документација за враќање на надоместокот за извезената количина на батерии и акумулатори.....	4	2633. Одлука за одобрување на Годишен извештај за остварените резултати од работењето за 2010 година на АД Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје.....	9
2627. Уредба за индикативни цели за заштеда на енергија во Република Македонија.....	5	2634. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола.....	10
2628. Одлука за давање согласност на Одлуката за започнување на постапка за јавно приватно партнерство за реализација на проектот Бошава за повеќенаменско искористување на водите.....	8	2635. Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје.....	10
2629. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на општина Конче.....	8		
2630. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на општината Пехчево.....	8		

	Стр.		Стр.
2636. Одлука за формирање на Меѓуминистерска комисија за пилот проектот за локален развој на регионот Дебар и река (компонента Ц на регионалната програма за културното и природното наследство на Југоисточна Европа).....	10	2642. Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата во 2011 година.....	13
2637. Одлука за формирање на Комисија за управување со отпад од пакување.....	11	2643. Годишна програма за изменување и дополнување на Годишната програма за изработка на урбанистички планови и државна и локална урбанистичка планска документација во Република Македонија во 2011 година.....	14
2638. Решение за изменување на Решението за именување на членови на Советот за заштита на потрошувачите.....	12	2644. Програма за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на основни училишта за 2011 година.....	15
2639. Решение за именување на раководител и членови на Меѓуминистерско тело заради зајакнување на системот за интеграција на бегалците и странците во Република Македонија.....	12	2645. Исправка на Законот за изменување и дополнување на Законот за супервизија на осигурување.....	15
2640. Решение за формирање Комитет за реформи во државната администрација	12	2646. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија....	16
2641. Програма за изменување на Програмата „Здравје за сите“ за 2011 година	13	2647. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија....	16
		Огласен дел	1-32

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2624.

Врз основа на член 47 став (4) од Законот за квалитетот на амбиентниот воздух („Службен весник на Република Македонија” бр. 67/04, 92/07 35/10 и 47/11), Владата на Република Македонија, на седница одржана на 17.8.2011 година, донесе

УРЕДБА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СОГОРУВАЧКИТЕ КАПАЦИТЕТИ КОИ ТРЕБА ДА ПРЕЗЕМАТ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА АМБИЕНТНИОТ ВОЗДУХ ОД ЗАГАДУВАЊЕ ⁽¹⁾

Член 1

Со оваа уредба се определуваат согорувачките капацитети односно инсталации кои треба да ги преземат мерките за заштита на амбиентниот воздух од загадување.

Член 2

Одделни изрази употребени во оваа уредба го имат следното значење:

1. Согорувачки капацитети се согорувачки инсталации и инсталации во рамките на технолошкиот процес на производство кои имаат согорувачки уреди.

2. Мерки за заштита на амбиенталниот воздух од загадување се збир на соодветни активности чија цел е спречување на загадувањето на воздухот, спречување од настанување на штетни последици за квалитетот на воздухот, намалување и отстранување на штетите и обезбедување на подобра состојба на квалитетот на воздухот.

3. Планирање на мерките се активности кои треба да ги преземат субјектите кои управуваат со инсталациите од член 3 став (1) од оваа уредба заради специфицирано, осмислено, структурирано, приоритетно и испланирано распоредување на мерките во согласност со релевантни документи од областа на заштита на воздухот и другите релевантни документи за заштита на животната средина, како и имплементирање на предвидените мерки за заштита на воздухот.

4. Спроведување на методите за мерење на емисиите е користење на мерни методи при мерењата на емисиите на загадувачките супстанции усогласени со CEN и ISO стандардите, усвоени како македонските стандарди.

5. Загадувачките супстанции за кои се преземаат мерки за намалувањето на емисиите се супстанциите наведени во Правилникот за супстанциите за кои задолжително се пропишуваат гранични вредности на емисија во А-интегрирана еколошка дозвола.

Член 3

(1) Согорувачките инсталации кои треба да планираат и да преземат мерки за заштита на амбиентниот воздух од загадување преку намалување на емисиите на одделните загадувачки супстанции во воздухот се

¹ Со оваа уредба се врши усогласување со:

- Директивата на Европскиот парламент и на Советот од 23 октомври 2001 година за ограничување на емисиите на одредени загадувачи во воздухот од големи согорувачки постројки, 32001L0080; и со

согорувачките инсталации со капацитет од 50 и над 50 мегавати (MW) и инсталациите кои имаат согорувачки уреди за потребите на технолошкиот процес со вкупна топлинска моќност од 50 и над 50 мегавати (MW) вкупно на ниво на целата инсталацијата.

(2) Одредбата од ставот (1) на овој член не се применува за следниве инсталации:

а) постројки во кои производите од согорувањето се користат за директно греење, сушење или за која било друга обработка на предмети или на материјали, печки за дополнително загревање како и печки за термичка обработка;

б) постсогорувачки постројки, т.е. секоја техничка апаратура дизајнирана за прочистување на отпадните гасови со согорување што не работи како независна согорувачка постројка;

в) објекти за регенерирање на катализатори од каталитички крекинг;

г) објекти за конверзија на сулфурводород во сулфур;

д) реактори што се користат во хемиската индустрија;

ѓ) печки со коксни батерии;

е) каупери;

ж) секоја техничка апаратура што се користи за погон на возило, брод или на авион;

з) гасни турбини што се користат на крајбрежни платформи, и

с) стационарни непатнички мотори со внатрешно согорување на погон на дизел, бензин и на гас .

Член 4

(1) Субјектите кои управуваат со инсталациите од член 3 став (1) на оваа уредба донесуваат план за преземање на мерки за заштита на амбиентниот воздух од загадување преку намалување на емисиите на одделните загадувачки супстанции во воздухот во кој се идентификуваат планираните мерки.

(2) Планот за преземање на мерки за заштита на амбиентниот воздух од загадување, се подготвува за период од пет години во кој треба да се преземат мерки за заштита на амбиентниот воздух кој се ревидира еднаш годишно.

(3) Мерките од став (1) на овој член, субјектите кои управуваат со инсталациите ги доставуваат до органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина со цел нивно вклучување во Национална програма за постепена редукција на количините на емисии на одредените загадувачки супстанции на ниво на Република Македонија.

(4) Мерките од став (1) на овој член соодветно се вградуваат во интегрираните еколошки дозволи односно дозволите за усогласување со оперативен план издадени согласно Законот за животна средина.

Член 5

Инсталациите од член 3 став (1) на оваа уредба можат да бидат изземени од обврските определени во член 4 од оваа уредба во случаи кога:

а) операторот на постојната инсталација со писмена изјава го известил органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина дека

нема да работи со инсталацијата повеќе од 2 500 работни часа годишно почнувајќи од денот на влегување на сила на оваа уредба и завршувајќи најдоцна до 31 декември 2015 година, и

б) операторот се обврзал секоја година да доставува до органот надлежен за вршење на работите од областа на животната средина извештај за дозволеното искористено и неискористено време за преостанатиот работен век на инсталацијата.

Член 6

Листата на согорувачки капацитети од член 3 став (1) на оваа уредба, органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина ја објавува на својата веб страна.

Член 7

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3242/1
17 август 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2625.

Врз основа на член 40 став (13) од Законот за управување со пакување и отпад од пакување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 161/2009, 17/2011 и 47/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.8.2011 година, донесе

УРЕДБА

ЗА НАЧИНОТ, ПОСТАПКАТА И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ВРАЌАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ИЗВОЗ ИЛИ УНИШТУВАЊЕ НА СПАКУВАНИ СТОКИ И ЗА ИЗВОЗ ИЛИ УНИШТУВАЊЕ НА КЕСИ ЗА ТРАНСПОРТ НА СТОКИ

Член 1

Со оваа уредба се пропишува начинот, постапката и потребната документација за враќање на надоместокот за извоз или уништување на спакувани стоки и за извоз или уништување на кеси за транспорт на стоки.

Член 2

Враќањето на уплатениот надоместок во случаите на извоз или уништување на спакувани стоки се врши во висина на уплатениот надоместок по видови материјали и подвид на материјали на пакувањето од количината на извезената односно уништената спакувана стока.

Враќање на уплатен надоместок за извоз или уништување на кеси за транспорт на стоки се врши во висина на уплатениот надоместок за количината на извезени, односно уништени кеси за транспорт на стоки.

Враќањето на уплатениот надоместок од ставовите 1 и 2 на овој член се врши врз основа на поднесеното писмено барање за враќање на уплатениот надоместокот до Министерството за животна средина и просторно планирање.

Член 3

Во барањето од член 2 став 3 од оваа уредба се внесуваат податоци за:

1. називот и адресата на обврзникот за плаќање на надоместокот;
2. назив и адреса на деловниот субјект кој го извршил извозот;
3. назив и адреса на деловниот субјект кој го извршил унишувањето на стоката, односно кесите за транспорт на стоки и
4. име и презиме на лице за контакт.

Кон барањето од став 1 на овој член се доставуваат и следните документи:

1. Извозна царинска декларација за извезена количина на спакувани стоки со пресметка на уплатениот надоместок по видови материјали и подвид на материјали на пакувањето од количината на извезените спакувани стоки во фотокопија;
2. Фактурата односно друг документ врз основа на која е пресметан надоместокот за кој се бара враќање на уплатениот надоместокот во фотокопија;
3. Доказ за уплатен надоместокот (фотокопија од уплатницата или извод кога е извршена уплатата на надоместокот) и
4. Табеларен преглед на пресметката за враќање на уплатен надоместок за извезената или уништената количина на спакувани стоки односно извезени или уништени количини на кеси за транспорт на стоки кој содржи:

- вид на производ за кој е уплатен надоместокот;
- дата на извршената уплата на надоместокот за секоја уплата и за секој надоместок поединечно;
- број и датум на фактурата односно друг документ врз основа на кој е извршена пресметката на надоместокот;
- број и датум на царинската декларација со које се потврдува извозот на спакуваните стоки односно кеси за транспорт на стоки;
- висина на надоместокот пресметан и уплатен надоместок (поединечна вредност);
- висина на надоместокот за кој се бара враќање (поединечна вредност) и
- вкупен износ на уплатениот надоместок и вкупен износ за кој се бара враќање на надоместокот.

Во случаите на уништување на спакувана стока односно кеси за транспорт на стоки освен документите од став 2 на овој член се поднесува и записник за уништувањето на спакуваните стоки односно кесите за транспорт на стоки во фотокопије.

Член 4

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3441/1
17 август 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2626.

Врз основа на член 39 став (12) од Законот за управување со батерии и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори („Службен весник на Република Македонија“ бр. 140/10 и 47/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.8.2011 година, донесе

**УРЕДБА
ЗА НАЧИНОТ, ПОСТАПКАТА И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ВРАЌАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ИЗВЕЗЕНАТА КОЛИЧИНА НА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ**

Член 1

Со оваа уредба се пропишува начинот, постапката и потребната документација за враќање на надоместокот за извезената количина на батерии и акумулатори.

Член 2

Враќање на уплатен надоместок за извезената количина на батерии и акумулатори се врши во висина на уплатениот надоместок (во понатамошниот текст: надоместок).

Враќањето на уплатениот надоместок се врши врз основа на поднесеното писмено барање за враќање на уплатениот надоместокот до Министерството за животна средина и просторно планирање.

Член 3

Во барањето од член 2 став 2 од оваа уредба се внесуваат податоци за:

1. називот и адресата на обврзникот за плаќање на надоместокот;
2. назив и адреса на деловниот субјект кој го извршил извозот и
3. име и презиме на лице за контакт.

Кон барањето од член 2 став 2 од оваа уредба се доставува следната документација:

1. Извозна царинска декларација за извезена количина на батерии и акумулатори со пресметка на уплатениот надоместок за количината на батерии и акумулатори по видови согласно член 39 од Законот за управување со батерии и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори во фотокопија;
2. Фактурата односно друг документ врз основа на која е пресметан надоместокот за кој се бара враќање на надоместокот во фотокопија;
3. Доказ за уплатен надоместокот (фотокопија од уплатницата или изводот кога е извршена уплата на надоместокот, и
4. Табеларен преглед на пресметката за враќање на уплатен надоместок за извезената количина на батерии и акумулатори кој содржи:

- вид на производ за кој е уплатен надоместокот;
- дата на извршената уплата на надоместокот за секоја уплата и за секој надоместок поединечно;
- број и датум на фактурата односно друг документ врз основа на кој е извршена пресметката на надоместокот;

- број и датум на царинската декларација со које се потврдува извозот на батериите и/или акумулаторите;
- висина на надоместокот пресметан и уплатен надоместок (поединечна вредност);
- висина на надоместокот за кој се бара враќање (поединечна вредност) и
- вкупен износ на уплатениот надоместок и вкупен износот за кој се бара враќање.

Член 4

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2012 година.

Бр. 51-3442/1
17 август 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2627.

Врз основа на член 131 став 4 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.8.2011 година, донесе

УРЕДБА ЗА ИНДИКАТИВНИ ЦЕЛИ ЗА ЗАШТЕДА НА ЕНЕРГИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

(1) Со оваа уредба се утврдуваат индикативните цели за заштеда на енергија во Република Македонија до 2018 година.

Член 2

(1) Индикативните цели за заштеда на енергија се утврдуваат за вкупната потрошувачка на финална енергија во Република Македонија до 2018 година, како и за потрошувачката на финална енергија во истиот период за следните сектори, поодделно:

- 1) домаќинства (резиденцијален сектор),
- 2) комерцијален и услужен сектор,
- 3) индустрија и
- 4) сообраќај.

(2) Потрошувачката на финалната енергија ја опфаќа енергијата дистрибуирана или продадена на крајните потрошувачи, и при определување на истата не се земаат предвид климатски влијанија, структурни промени или промени во производството.

(3) Очекуваните заштеди на енергија ќе се постигнат со мерки што опфаќаат енергетски услуги и други мерки за подобрување на енергетската ефикасност.

(4) Пресметката на индикативни цели за заштеда на енергија се прави согласно Методологијата за пресметка на индикативните цели, дадена во Прилогот кој е составен дел на оваа уредба.

ИНДИКАТИВНИ ЦЕЛИ ЗА ЗАШТЕДА НА ЕНЕРГИЈА

Член 3

(1) Индикативната цел за вкупна заштеда на енергија до крајот на 2018 година, определена врз основа на Стратегијата за енергетска ефикасност и првиот Акционен план за енергетска ефикасност, изнесува најмалку 9% од просечната годишна потрошувачка на финална енергија во периодот од 2002 до 2006 година.

(2) Врз основа на индикативната цел од ставот (1) на овој член, кумулативните заштеди на енергија до 2018 година ќе изнесуваат најмалку 147.2 ktce (килотони еквивалентна нафта).

Член 4

(1) Времената индикативната цел за заштеда на енергија до крајот на 2012 година, определена врз основа на Стратегијата за енергетска ефикасност и првиот Акционен план за енергетска ефикасност, изнесува 4,04% од просечната годишна потрошувачка на финална енергија во периодот од 2002 до 2006 година.

(2) Врз основа на индикативната цел од ставот (1) на овој член, кумулативните заштеди на енергија до 2012 година треба да изнесуваат 66.1 ktce.

(3) Заштедите на енергија по одделните сектори се определуваат врз основа на распределбата прикажана во став (4) од Прилогот на оваа уредба и тие, во ktce, изнесуваат:

Сектор	ktce
Индустрија	41.0
Сообраќај	12.5
Домаќинства	7.6
Комерцијален и услужен сектор	5.0
Вкупно	66.1

(4) Агенцијата за енергетика, најдоцна до крајот на јуни 2013 година, треба да изврши проценка на остварените кумулативните заштеди на енергија постигнати во периодот до 2012 година, со примена на методологија за мерење и верификација на остварените заштедите на енергија, донесена во согласност со ставовите (5) и (6) од член 135 од Законот за енергетика.

ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Член 5

(1) Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3908/1
17 август 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ПРЕСМЕТКА НА ИНДИКАТИВНИТЕ ЦЕЛИ

- (1) Индикативните цели за заштеда на енергија се изразуваат како процент од просечната годишна финална потрошувачка на енергија во периодот од 2002 до 2006 година.
- (2) Просечната годишна финална потрошувачка на енергија се утврдува според следниот израз:

$$E_{pr} = \frac{\sum_{i=2002}^{2006} E_{fin,csli}}{5}$$

каде се:

- 1) E_{pr} -просечна годишна финална потрошувачка на енергија, релевантна за одредување на индикативната цел за заштеда на енергија, изразена во килотони еквивалентна нафта (ktoe);
 - 2) $E_{fin,csli}$ - годишна финална потрошувачка на енергија, релевантна за одредување на индикативната цел за заштеда на енергија, изразена во ktOE; и
 - 3) i - година на која се однесува потрошувачката на енергија.
- (3) Индикативна цел за вкупна заштеда на енергија се пресметува согласно следниот израз:

$$E_{vksind} = \frac{p_{vk}}{100} * E_{pr}$$

каде се:

- 1) E_{vksind} - индикативна цел за вкупна заштеда на енергија, изразена во ktOE;
 - 2) E_{pr} -просечна годишна финална потрошувачка на енергија, изразена во ktOE; и
 - 3) p_{vk} -индикативна цел за вкупна заштеда, изразена во %.
- (4) Времената индикативна цел за заштеда на енергија се пресметува согласно следниот израз:

$$E_{vrimd} = \frac{p_{vr}}{100} * E_{pr}$$

каде се:

- 1) E_{vrimd} - временна индикативна цел за заштеда на енергија, изразена во ktOE;
 - 2) E_{pr} -просечна годишна финална потрошувачка на енергија, изразена во ktOE; и
 - 3) p_{vr} -времена индикативна цел за заштеда, изразена во %.
- (5) Очекуваните заштеди на енергија претставуваат кумулативни заштеди во периодот од 2010 до 2018 година и се изразуваат во килотони еквивалентна нафта (ktOE). Идните заштеди на енергија не зависат од

порастот на бруто домашниот производ или од порастот на потрошувачката на енергија.

- (6) Финалната потрошувачка на енергија по сектори во периодот од 2002 до 2006 година е прикажана во следната табела:

	Финална потрошувачка						
	2002	2003	2004	2005	2006	Просек	
	ktoe					ktoe	%
Вкупно	1,504	1,653	1,624	1,691	1,708	1,636	100
Индустија	438	508	464	549	577	507	31,0
Сообраќај	356	340	346	348	350	348	21,3
Домаќинства	449	490	487	483	498	481	29,4
Комерцијален и услужен сектор	192	252	225	239	224	226	13,8
Земјоделие (неенергетски потреби)	69	63	102	72	59	73	4,5

- (7) Структурата на финалната потрошувачка на енергија по сектори во периодот од 2002 до 2006 година е прикажана во следната табела:

	Структура на финалната потрошувачка (%)				
	2002	2003	2004	2005	2006
Вкупно	100	100	100	100	100
Индустија	29,1	30,7	28,6	32,5	33,8
Сообраќај	23,7	20,6	21,3	20,6	20,5
Домаќинства	29,9	29,6	30,0	28,6	29,2
Комерцијален и услужен сектор	12,8	15,2	13,9	14,1	13,1
Земјоделие	4,6	3,8	6,3	4,3	3,5

- (8) Структурата на кумулативните заштеди во финалната потрошувачка на енергија по сектори до 2012 година е прикажана во следната табела:

Индустија	62,0%
Сообраќај	19,0%
Домаќинства	11,5%
Комерцијален и услужен сектор	7,5%

Вкупно 100%

2628.

Врз основа на член 89 став 3 од Законот за концепции и други видови на јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/08, 139/08, 64/09 и 52/10), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.8.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ БОШАВА ЗА ПОВЕЌЕНАМЕНСКО ИСКОРИСТУВАЊЕ НА ВОДИТЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за започнување на постапка за јавно приватно партнерство за реализација на Проектот Бошава за повеќенаменско искористување на водите, донесена од Одборот на водокорисници на Водостопанство „Тиквеш“ број 02-209/3 на 21.3.2011 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-2041/1
17 август 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2629.

Врз основа на член 55, став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.8.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА КОНЧЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за локална самоуправа му престанува користењето на движна ствар (возило), со следните карактеристики:

Опис на одзементиот предмет	Шасија Број	Волумен см ³	Сила во KW	Год. на производство	Рег. таблички	Вредност (денари)
Пмв Опел Астра 1.7D	W0L00 0058S8 111592	1700	50	1994 година	KV – 358-ЦБ	180.000,00

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на општината Конче.

Член 3

Министерот за локална самоуправа склучува договор со градоначалникот на општина Конче, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука која се дава на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3470/1
17 август 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2630.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05, 150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.8.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНАТА ПЕХЧЕВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за локална самоуправа, му престанува користење на движна ствар (возило), со следните карактеристики:

Опис на одзементиот предмет	Шасија број	Број на мотор	Модел	Регистарски таблички	Вредност (денари)
Тмв Мерцедес	36146510 1040209	355962-10-07970	LPS 20-24	непознати	600.000,00

Член 2

Движната ствар од членот 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на општината Пехчево.

Член 3

Министерот за локална самоуправа склучува договор со градоначалникот на општината Пехчево, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од членот 1 од оваа одлука која се дава на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3471/1
17 август 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2631.

Врз основа на член 135-а, став 3 од Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/2004, 14/2006, 84/2007, 35/2010 и 47/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.8.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА СПОГОДБИТЕ ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА МЕЃУСЕБНИТЕ ПРАВА И ОБВРСКИ СО СУБЈЕКТИ КОИ ВРШАТ ДЕЈНОСТ ВО ЗАШТИТЕНО ПОДРАЧЈЕ – НАЦИОНАЛЕН ПАРК ГАЛИЧИЦА

Член 1

Се дава согласност на спогодбите за регулирање на меѓусебните права и обврски со субјекти кои вршат дејност во заштитено подрачје – Национален парк Галичица – Прошетка на посетители во Национален парк Галичица, со превозно средство – чамец без мотор и тоа: Спогодба бр. 03-129/1 од 27.4.2011 година, склучена помеѓу Јавната установа Национален парк Галичица – Охрид, како субјект задолжен за управување со заштитеното подрачје и ДООЕЛ „Острово Б.Д.Б Охрид ДООЕЛ“, од Охрид, како субјект кој врши дејност во заштитено подрачје, Спогодба бр. 03-129/2 од 27.4.2011 година, склучена помеѓу Јавната установа Национален парк Галичица – Охрид, како субјект задолжен за управување со заштитеното подрачје и „ДПТУ Ардиго компани“, од с.Велгошти, Охрид, како субјект кој врши дејност во заштитено подрачје, Спогодба бр. 03-129/3 од 27.4.2011 година, склучена помеѓу Јавната установа Национален парк Галичица Охрид, како субјект задолжен за управување со заштитеното подрачје и „Искра-Перлес Охрид ДООЕЛ“ од Охрид, како субјект кој врши дејност во заштитено подрачје, Спогодба бр. 03-129/4 од 16.5.2011 година, склучена помеѓу Јавната установа Национален парк Галичица – Охрид, како субјект задолжен за управување со заштитеното подрачје и ДООЕЛ „Нико-Турс ДООЕЛ Охрид“, од Охрид, како субјект кој врши дејност во заштитено подрачје и Спогодба бр.03-260 од 24.6.2011 година, склучена помеѓу Јавната установа Национален парк Галичица - Охрид, како субјект задолжен за управување со заштитеното подрачје и „Суљо Дизајн Охрид ДООЕЛ“ од Охрид, како субјект кој врши дејност во заштитено подрачје.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3862/1
17 август 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

2632.

Врз основа на член 383, став 1, точка 2 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010 и 24/2011), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје, на седницата одржана на 17.8.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНА СМЕТКА ЗА 2010 ГОДИНА И ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО ЗА 2010 ГОДИНА НА АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ

1. Со оваа одлука се одобруваат Годишната сметка за 2010 година и Финансискиот извештај за работењето за 2010 година на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје, УО бр.02-1102/138/1.1 и УО бр.02-1102/138/1 од 23.2.2011 година, усвоени од Управниот одбор на Акционерското друштво, на седницата, одржана на 23.2.2011 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3895/1
17 август 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

2633.

Врз основа на член 383, став 1, точка 2 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010 и 24/2011), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје, на седницата одржана на 17.8.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ОСТВАРЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО ЗА 2010 ГОДИНА НА АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ

1. Со оваа одлука се одобрува Годишниот извештај за остварените резултати од работењето за 2010 година на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје, УО бр.02-2891/152/1 од 30.5.2011 година, усвоен од Управниот одбор на Акционерското друштво, на седницата одржана на 30.5.2011 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3895/2
17 август 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

2634.

Врз основа на член 54-а, став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.8.2011 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник, Министерството за одбрана му престанува користењето на движните ствари:

- еден котел тип 66Т1 (на кој му недостасува пламеник) и
- едена цистерна од 20 тона течно гориво.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат без надомест на трајно користење на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ – Битола.

Член 3

Министерот за одбрана склучува договор со ректорот на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ – Битола, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3966/1
17 август 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2635.

Врз основа на член 42 став 3 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/11 и 53/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.8.2011 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАЊБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА – СКОПЈЕ****Член 1**

Со оваа одлука на Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје (ЕМБС: 6701221) со седиште во Скопје-Центар, ул.Орце Николов бр.138, се дава право на трајно користење градежно земјиште сопственост на Република Македонија кое претставува:

- КПбр.9532/14 КО Центар 1 со површина од 12м2 евидентирано во Имотен лист бр.52530 КО Центар 1,
- КПбр.9532/15 КО Центар 1 со површина од 272м2 евидентирано во Имотен лист бр.48081 КО Центар 1,
- КПбр.9538/10 КО Центар 1 со површина од 5м2 евидентирано во Имотен лист бр.52529 КО Центар 1,
- КПбр.9538/24 КО Центар 1 со површина од 1м2 евидентирано во Имотен лист бр.53798 КО Центар 1,
- КПбр.9538/9 КО Центар 1 со површина од 80м2 евидентирано во Имотен лист бр.52529 КО Центар 1,
- КПбр.9532/5 КО Центар 1 со површина од 121м2 евидентирано во Имотен лист бр.96372 КО Центар 1,
- КПбр.9538/2 КО Центар 1 со површина од 374м2 евидентирано во Имотен лист бр.96372 КО Центар 1,
- КПбр.9532/4 КО Центар 1 со површина од 27м2 евидентирано во Имотен лист бр.96372 КО Центар 1,
- КПбр.9539/2 КО Центар 1 со површина од 443м2 евидентирано во Имотен лист бр.56057 КО Центар 1 или со вкупна површина од 1335м2,

согласно Извод од Детален урбанистички план „МАЛ РИНГ“ донесен со Одлука бр. 07-2138/8 од 31.5.2011 година, под Бр.26-3432/2 од 22.7.2011 година од општина Центар и Копие за нумерички податоци со список на податоци за формирање на градежна парцела под Бр.1125/238 од 22.7.2011 година од Агенција за катастар на недвижности, Центар за катастар на недвижности-Скопје.

Член 2

Правото на трајно користење на градежно земјиште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-4220/1
17 август 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2636.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.8.2011 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ФОРМИРАЊЕ НА МЕГУМИНИСТЕРСКА КОМИСИЈА ЗА ПИЛОТ ПРОЕКТОТ ЗА ЛОКАЛЕН РАЗВОЈ НА РЕГИОНОТ ДЕБАР И РЕКА (КОМПОНЕНТА Ц НА РЕГИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА КУЛТУРНОТО И ПРИРОДНОТО НАСЛЕДСТВО НА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА)****Член 1**

Со оваа одлука се формира Меѓуминистерска комисија за Пилот проектот за локален развој на регионот Дебар и Река со цел да раководи со Пилот проектот на национално ниво.

Член 2

Со Меѓуминистерската комисија за Пилот проектот за локален развој на регионот Дебар и Река ќе раководи министерот за култура.

Член 3

Членови на Меѓуминистерската комисија за Пилот проектот за локален развој на регионот Дебар и Река се министрите кои раководат со:

1. Министерството за култура,
2. Министерството за животна средина и просторно планирање,
3. Министерството за локална самоуправа,
4. Министерството за економија,
5. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство,
6. Раководителот на Управувачкиот комитет.

Член 4

Меѓуминистерската комисија за Пилот проектот за локален развој на регионот Дебар и Река политички го потврдува проектот, обезбедува усогласеност со националните политики и цели, обезбедува врска помеѓу локалните и националните интереси, одлучува за усвојување на проектниот процес, неговите резултати (локални и национални), спроведливи опции и предлози кои имаат за цел да ја унапредат практиката на национално ниво.

Член 5

Меѓуминистерската комисија за Пилот проектот за локален развој на регионот Дебар и Река ќе донесе Деловник за својата работа.

Член 6

Стручно-административните работи на Меѓуминистерската комисија за Пилот проектот за локален развој на регионот Дебар и Река ќе ги врши Координаторот на проектот и Управата за заштита на културното наследство, орган во состав на Министерството за култура.

Член 7

Меѓуминистерската комисија за Пилот проектот за локален развој на регионот Дебар и Река годишно ќе ја информира Владата на Република Македонија за својата работа.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-4229/1
17 август 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2637.

Врз основа на член 38 од Законот за управување со пакување и отпад од пакување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 161/2009 и 47/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.8.2011 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КОМИСИЈА ЗА УПРАВУ-
ВАЊЕ СО ОТПАД ОД ПАКУВАЊЕ

Член 1

Со ова одлука се формира Комисија за управување со отпад од пакување во следниот состав:

1. За претседател:
Абдилаќим Адеми, Министер за животна средина и просторно планирање, претседател
2. За членови:
 - Ана Каранфилова Мазневска, раководител на Сектор за управување со отпад, Управа за животна средина;
 - Ленче Курчиева, помошник раководител на Сектор за ЕУ во Министерството за животна средина и просторно планирање;
 - Тахир Шаќири, државен советник од Министерство за финансии;
 - Филип Ивановски, извршен директор на „ПАКО-МАК“ ДОО Скопје, Друштво за управување со пакување и отпад од пакување;
 - Орце Павлов, претставник од правното лице кое поседува дозвола за постапување со отпад – директор, „Павор“ ДООЕЛ од Велес;
 - Јовица Стефаноски, претставник од правното лице кое поседува дозвола за постапување со отпад – директор, Агропал ДООЕЛ, Тетово;
 - Душко Христов, претставник од невладината организација „4x4x4 Балкански мостови“;
 - Зорица Мешкова, претставник од Стопанска комора на Македонија;
 - Шофкет Азари, државен советник во Министерство за економија;
 - Ивана Серафимова, претставник од ЗЕЛС, и
 - Елизабета Спиридонова, претставник од Здружението на потрошувачи на Македонија.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 51-4260/1
17 август 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2638.

Врз основа на член 123 од Законот за заштита на потрошувачите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/2004, 77/2007, 103/2008 и 24/2011) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008 и 10/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.8.2011 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ**

1. Во Решението за именување на членови на Советот за заштита на потрошувачите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/2009), во точка 1, алинејата 6 се менува и гласи:

„д-р Ката Стојановска, раководител на одделение во Агенцијата за храна и ветеринарство“.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-2530/1
17 август 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

2639.

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/0810/10 и 51/11) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.08.2011 година донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА РАКОВОДИТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА МЕГУМИНИСТЕРСКО ТЕЛО ЗАРАДИ ЗАЈАКНУВАЊЕ НА СИСТЕМОТ ЗА ИНТЕГРАЦИЈА НА БЕГАЛЦИТЕ И СТРАНЦИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. За раководител на Меѓуминистерско тело заради зајакнување на системот за интеграција на бегалците и странците во Република Македонија се именува Ардијан Муча државен советник во Министерството за труд и социјална политика.

2. За членови на Меѓуминистерско тело заради зајакнување на системот за интеграција на бегалците и странците во Република Македонија се именуваат:

- Дејан Ивковски од Министерството за труд и социјална политика,
- Душанка Карамитре од Министерството за труд и социјална политика,
- Братка Дејановска Милческа од Министерството за внатрешни работи,
- Катерина Ставреска од Министерство за надворешни работи,

- Благоја Крастановски од Министерство за надворешни работи,

- Санела Хасиќ од Министерство за правда,

- Миле Гиновски од Министерството за образование и наука,

- Бурим Бајрами од Министерството за здравство,

- Наташа Вртевска од Заедница на единиците на локалната самоуправа на Република Македонија,

- Сузана Тунева Паунова од Црвен Крст на Република Македонија.

3. Во работата на ова тело како член без право за гласање ќе учествува и претставник на Канцеларијата на Високиот комесаријат за бегалци во Скопје.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-3854/1
17 август 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

2640.

Врз основа на член 36, став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008 и 10/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.8.2011 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ФОРМИРАЊЕ КОМИТЕТ ЗА РЕФОРМИ ВО ДРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА**

1. Со ова решение се формира Комитет за реформи во државната администрација.

2. За претседател и членови на Комитетот за реформи во државната администрација, се именуваат:

а) за претседател:

-м-р Никола Груевски, претседател на Владата на Република Македонија

б) за членови:

-м-р Зоран Ставрески, заменик на претседателот на Владата и министер за финансии

-д-р Теута Арифџи, заменик на претседателот на Владата, задолжена за европски прашања

-м-р Владимир Пешевски, заменик на претседателот на Владата, задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори

-Муса Џафери, заменик на претседателот на Владата, задолжен за спроведување на Рамковниот договор

-м-р Иво Ивановски, министер за информатичко општество и администрација

-м-р Марта Арсовска-Томовска, заменик на министерот за информатичко општество и администрација

3. Оваа решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-4282/1
17 август 2011 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2641.

Врз основа на член 32 став 1 точка 10 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија” бр.38/91, 46/93, 55/95, 10/04, 84/05, 111/05, 65/06, 5/07, 77/08, 67/09, 88/10, 44/11 и 53/11) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.8.2011 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА „ЗДРАВЈЕ
ЗА СИТЕ“ ЗА 2011 ГОДИНА**

1. Во „Програмата Здравје за сите за 2011 година“ („Службен весник на Република Македонија” бр.7/11), точката 3 „ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ ЗА ЗДРАВЈЕ ЗА СИТЕ“ се менува и гласи:

„Програмата здравје за сите за 2011 година предвидува пристап со медицински тимови до дефинирани критични населени места со тежок пристап во зимскиот и раниот пролетен период.

Во 30 села опфатени се помеѓу 15.000 до 17.000 жители.

Планирани се 240 посети во овие села со здравствен тим лекар, сестра и возач како и снабдување на пациентите со терапија за кој здравствените домови се овластени стручно да ги кординираат тимовите од здравствените установи на подрачјето, а од страна на Институт за медицина на труд се планирани 110 посети со здравствен тим лекар, сестра, лаборант и возач низ цела Република Македонија.

Активностите ќе се спроведуваат во затворени простории привремено прилагодени за давање на здравствени услуги, евентуално и во теренски амбулантски возила.

Динамиката ќе биде во текот на целата година и тоа со посета на дефинирани критични села вкупно 350 посети со најголем акцент во првите четири месеци од годината.“

2. Во точката 5 „ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗДРАВЈЕ ЗА СИТЕ 2011“

Табелата и текстот под табелата се менуваат и гласат:

Ред бр.	Активност	Единица/вредност	Извршители	Износ во денари
1	Надоместок за ангажирање на тимовите кои ќе одат на терен	240 тимови по 3.200,00 (по еден тим лекар, сестра и возач)	Здравствени домови	768.000,00
2	Обработка на податоци од мерењата при здравствениот преглед		Институтот за јавно здравје на Република Македонија	120.000,00
3	За Гориво		Здравствени домови и Институтот за медицина на труд)	870.000,00
4	За лекови и потрошен медицински материјал		Институтот за јавно здравје Здравствени домови и Институтот за медицина на труд	780.000,00
5	Надоместок за ангажирање на тимовите кои ќе одат на терен	110 тимови по 4.200,00 (по еден тим лекар, сестра, лаборант и возач)	Институт за медицина на труд	462.000,00
	ВКУПНО			3.000.000,00

А. Средствата наменети од активностите Здравје за сите од точка 1, 3 и 5 од табелата ќе се доставуваат до Здравствени домови и Институтот за медицина на труд извршители на активностите.

Б. Средствата наменети од активностите Здравје за сите од точка 2 од табелата ќе се достават до Институт за јавно здравје на Република Македонија по завршување на активностите од Програмата и по доставен извештај со резултати од активностите.

В. Средствата наменети од активностите Здравје за сите од точка 4 од табелата ќе се доставуваат до Институтот за јавно здравје, Здравствени домови и Институтот за медицина на труд извршители на активностите.

Програмата Здравје за сите ќе се реализира во рамките на обезбедени средства во Буџетот на Република Македонија за 2011 година, во износ на 3.000.000,00 денари.

Средствата од Програмата ќе се реализираат од страна на Министерството за здравство врз основа на доставени фактури и извештај за спроведени активности, од страна на извршителите на Програмата.“

3. Точката 6 „ИЗВРШИТЕЛИ НА ПРОГРАМАТА“ се менува и гласи:

„Извршители на Програмата се здравствени домови и Институтот за медицина на труд.“

4. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3255/1
17 август 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2642.

Врз основа на член 33 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2011 година („Службен весник на Република Македонија” бр. 161/2010) и член 15 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија” бр. 7/2008, 67/2010, 47/2011 и 53/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.8.2011 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРАТА ВО 2011 ГОДИНА**

I

1. Во Програмата за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата во 2011 година („Службен весник на Република Македонија” бр. 3/2011) во делот I табелата се менува и гласи:

	Мерки	Средства
1.	Заштита и развој на водната флора и фауна	11 000 000,00
2.	Инвестиции во аквакултурата и во преработка и маркетинг на риби и производи од риби	47 740 000,00

3.	Техничка помош и риболовни пунктови	3 700 000,00
4.	Пилот проекти	1 000 000,00
5.	Развој на нови пазари и промотивни кампањи	1 000 000,00
6.	Неподмирени обврски од Програмата со мерки за унапредување на рибарството и аквакултурата во 2010 година	60 000,00
ВКУПНО СРЕДСТВА		64 500 000,00

2. Во делот II став (6) по зборовите: „50 грама“ запирката се брише а зборовите: „едногодишен крап до 70 грама и двогодишен крап со големина до 500 грама“ се заменуваат со зборовите: „и крап со големина до 500 грама“.

3. Во делот III став (1) износот „48 000 000,00“ се заменува со износот „47 740 000,00“.

Во табелата, во потточка 2.4. во колоната „Средства“ износот „7 000 000,00“ се заменува со износот „6 940 000,00“ а во „ВКУПНО СРЕДСТВА“ износот „47 800 000“ се заменува со износот „47 740 000“.

Во ставот (6) во втората реченица по зборот „промет“ сврзникот „и“ се брише и се додаваат зборовите: „како и вршителите на аквакултура кои имаат дозвола за производство на порибителен материјал наменет за промет за насадување на сопствениот рибник“.

Во ставот (7) во алинеја 8 зборовите: „течен кислород“ се заменуваат со зборовите: „јаглерод диоксид или течен азот“.

Ставот (10) се менува и гласи:

„Средствата од став (1) потточка 2.5. од овој дел можат да бидат наменети за надомест за формирано матично јато и надомест за набавка на порибителен материјал.“

Средствата за надомест за формирано матично јато се наменети за чување на не повеќе од 700 броја селектирани и обележани полово зрели матици по одделен вид риба.

Средствата за надомест за набавка на порибителен материјал се наменети за насадување на рибник со купен или насадување на рибник со сопствен произведен подмладок од виножитна (калифорниска), речна и охридска пастрмка со големина од 10 до 30 грама, подмладок од крап со големина од 100 до 500 грама и подмладок од сом со големина до 200 грама.“

4. Во делот IV став (2) по бројот “3.1.” се додаваат зборовите: „и 3.2.“.

Во ставот (3) бројот “3.2.” и зборовите: “за надомест за изработка на Програма за унапредување и развој на рибарството и аквакултурата за период од 12 години и” се бришат.

5. По делот „VI“ се додава нов дел „VI-a“ кој гласи:

„VI-a

Средствата од дел I точка 6 на оваа програма наменети за неподмирени обврски од Програмата со мерки за унапредување на рибарството и аквакултурата во 2010 година во вкупен износ од 60 000,00 денари ќе се користат за подмирување на заостанатите обврски од Програмата со мерки за унапредување на рибарството и аквакултурата во 2010 година“.

6. Во делот VIII став (5) бројот “(3)” се заменува со бројот “(5)”.

Во ставот (6) бројот “(4)” се заменува со бројот “(6)”.

Во ставот (7) бројот “(4)” се заменува со бројот “(7)”.

Во ставот (8) бројот “(5)” се заменува со бројот “(8)”.

Во ставот (9) бројот “(6)” се заменува со бројот “(9)”.

Во ставот (10) бројот “(7)” се заменува со бројот “(10)”.

Во ставот (11) бројот “(8)” се заменува со бројот “(11)”.

II

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3986/1
17 август 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

2643.

Врз основа на член 16 став 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11 и 53/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.8.2011 година, донесе

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ И ДРЖАВНА И ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2011 ГОДИНА

1. Во Годишната програма за изработка на урбанистички планови и државна и локална урбанистичка планска документација во Република Македонија во 2011 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/11), во точка 1, потточка 1.1. се менува и гласи:

„1.1. Изработка на Генерален урбанистички план на Град Скопје, фаза: подготвителни елаборати - 500.000,00 денари“.

Потточката 1.2. се менува и гласи:

„1.2. Изработка на Генерален урбанистички план за Град Крива Паланка, фаза: Нацрт План - 2.950.000,00 денари“

Во потточка 1.3. износот „1.900.000,00“ се заменува со износот „1.100.000,00“.

Во потточка 1.4. износот „1.000.000,00“ се заменува со износот „650.000,00“.

Потточката 1.6. се менува и гласи:

„1.6. Изработка на урбанистичко планска документација за езерско крајбрежје со комерцијално - деловни намени и инфраструктура 2.950.000,00 денари“

Во потточка 1.7 износот „500.000,00“ се заменува со износот „200.000,00“.

Во потточка 1.9 износот „1.900.000,00“ се заменува со износот „1.590.000,00“.

По потточката 1.12. се додава нова потточка 1.13. која гласи:

„1.13 Изработка на урбанистичко планска документација за трговски центри во близина на гранични премини 660.000,00 денари“.

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3992/1
17 август 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2644.

Врз основа на член 44 став 1 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2011 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 161/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.8.2011 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ОСНОВНИ УЧИЛИШТА ЗА 2011 ГОДИНА

1. Во Програмата за изградба и реконструкција на основни училишта за 2011 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/11 и 52/11), во точка 1, табелите „Опис на градежни интервенции и износи по училишта Потпрограма ТА – Изградба“ и „Опис на градежни интервенции и износи по училишта Потпрограма ТБ – Реконструкција“, се менуваат и гласат:

Опис на градежни интервенции и износи по училишта Потпрограма ТА – Изградба

Општина	Училиште	Опис	Измена на Буџет 2011
АЕРОДРОМ	населба Реонски центар	изградба на нов училишен објект	15.000.000
АРАЧИНОВО	ОУ „Герг Кастирот Скендербеј“ с.Арачиново	доградба на училишен објект	3.000.000
ВЕВЧАНИ	ОУ „Страшо Пинџур“ с.Вевчани	продолжување со изградба на нов училишен објект	28.058.000
ГАЗИ БАБА	ОУ „Вера Јоциќ“	изградба на нов училишен објект	1.500.000
ГОСТИВАР	ОУ „Фанк Коница“ с.Девреше	завршни работи при изградба на нов училишен објект (објерска)	2.520.000
ДОЈРАН	ОУ „Кочо Рацин“ ПУ Стар Дојран	продолжување со изградба на нов училишен објект	3.000.000
КИЧЕВО	ОУ „Санде Штерјоски“	завршување на изградбата на нов училишен објект во населба Пашино село	9.200.000
РАДОВИШ	ОУ „Никола Карев“	продолжување со доградба на дополнителен простор	16.000.000
РАДОВИШ	ОУ „Орце Николов“ ПУ с.Злево	продолжување со изградба на нов училишен објект	4.000.000
ТЕТОВО	ОУ „Герг Кастирот Скендербеј“ с.Порој, ПУ с.Џелчиште	завршни работи (објерска)	3.500.000
ЦЕНТАР ЖУПА	ОУ „Недато Зекирија“ с.Кочаџик, ПУ с.Новак	продолжување со изградба на нов училишен објект (проект на МОН и Швајцарска агенција за развој и соработка)	7.500.000
ЧАИР	ОУ „Конгреси Манастирит“	продолжување со изградба на нов училишен објект	43.000.000
ЧАШКА	Ново училиште во с. Горно Врановци	Продолжување со изградба на ново училиште	1.000.000
ШУТО ОРИЗАРИ	Ново училиште во Општина Шуто Оризари	Монтажа на привремени објекти за настава	1.500.000
		Вкупно	138.778.000

Опис на градежни интервенции и износи по училишта Потпрограма ТБ – Реконструкција

ОПШТИНА	ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ	ОПИС	БУЏЕТ МОН 2011
ВЕЛЕС	ОУ „Благој Кирков“ Велес	Промена на столарија	1.500.000
ВРАПЧИШТЕ	ОУ „Наим Фрашери“ Неготино Полошко	Адаптација на простор за одржување на настава	4.100.000
ДЕБАР	ОУ „Братство Единство“ Дебар	Промена на столарија зграда 2	1.000.000
КАВАДАРЦИ	ОУ „Гоце Делчев“ Кавадарци	Поставување на хидроизолација на под во физкултурна сала	300.000
КИЧЕВО	ОУ „Санде Штерјоски“ Кичево	Изведба на дворна ограда	4.000.000
КИСЕЛА ВОДА	ОУ „Кузман Јосифовски Питу“ Кисела Вода	Промена на столарија	3.000.000
КРИВА ПАЛАНКА	ОУ „Јоаким Крчовски“ Крива Паланка	Реконструкција на објект	2.100.000
САРАЈ	ОУ „Емин Дураку“ Буковиќ	Реконструкција на опожарен објект (проект со средства од КФ Швајцарија и МОН)	2.000.000
САРАЈ	ОУ „Бајрам Шабани“ Долно Свиларе	Реконструкција на опожарен објект	2.600.000
ЧУЧЕР САНДЕВО	ОУ „Александар Урдаревски“ Сандево	Промена на столарија	3.000.000
ШТИП	ДМУ „Сергеј Михајлов“ Штип	Санација на скали	600.000
		Вкупно	24.200.000
Непредвидени интервентни работи			2.000.000
објерски			4.266.000
Се вкупно			30.466.000

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-4259/1
17 август 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНА КОМИСИЈА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2645.

По извршеното срамнување со изворниот текст Законодавно-правната комисија утврди дека во текстот на Законот за изменување и дополнување на Законот за супервизија на осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 44/11), се направени грешки поради што се дава

ИСПРАВКА НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ

- во членот 1 став 5 наместо зборовите „ставите“ треба да стои зборот „ставовите“
- во членот 12 став 1 точка 8 наместо зборот „не“ треба да стои зборот „се“
- - во членот 12 став 1 точка 9 наместо зборот „се“ треба да стои зборот „не“
- во членот 13 став 1 точка 6 на крајот од реченицата по бројот „5“ треба да стои знакот „%“ и
- во членот 21 по насловот на членот 120 треба да стојат зборовите: „Член 120“.

Број 10-3409/2
22 август 2011 година
Скопје

Од Законодавно-правната
комисија на Собранието на
Република Македонија

